



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 7 октомври 1988

Скопје

Број 39

Год. XLIV

Претплата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 400 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

729.

Врз основа на член 125, став 1 од Деловникот за работа на Претседателството на СР Македонија, Претседателството на СР Македонија, на седницата одржана на 4 октомври 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СЛУЖБАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I

Во делот II, под Б — Советници на Претседателството, се вршат следните измени:

Во точката 1 се бришат зборовите: „за општонародна одбрана и општествена самозаштита“.

Во точката 2 се бришат зборовите: „од општонародната одбрана и општествената самозаштита“.

II

Во делот II, под Д — Советници во Службата, во ставот 2 по зборовите: „учествуваат во подготвување на нацрти на акти што ги донесува Претседателството и неговите работни тела“ се додава следниот текст: „вршат нормативно-правни работи, работни задачи околу подготвувањето на седницата на Претседателството како и реализација на усвоените заklучоци и други акти, му помагаат во работата на секретарот, ги изготвуваат нацртите на општите акти на Работната заедница“.

III

Текстот во делот II, под Е — Стручни соработници во Службата на Претседателството, се менува и гласи:

„Стручниот соработник во Службата на Претседателството врши работи околу информирањето на јавноста за работа на Претседателството и неговите работни тела, врши јазична редакција и други работи што ќе му ги довери секретарот на Претседателството“.

IV

Во делот III — Заеднички одредби, во точката 3 се додава нов став кој гласи:

„Секретарот на Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот е овластен и задолжен ракувач со планот за работа на Претседателството на СРМ во услови на непосредна воена опасност и војна и планот на Претседателството на СРМ во внатрешни околности и врши и други стручни работи и задачи од областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита, во обем што е неопходен за нормално вршење на функциите на Претседателството на СРМ во оваа област“.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-775

5 октомври 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

730.

Врз основа на член 2 и член 7 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 8/77) и член 102 од Кривичниот закон на СФРЈ и критериумите за групно помилување на осудени лица, Претседателството на СР Македонија, на седницата одржана на 4 октомври 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД „11 ОКТОМВРИ“ 1988 ГОДИНА, ДЕНОТ НА ВОСТАНИЕТО НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

I

Целосно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица.

1. Тодоровски Јордан Тодор,
2. Билбиловски Темелко Илија,
3. Денковски Велин Момчило,
4. Чајани Осман Фатмир,
5. Андонов Борис Русе,
6. Мирчевски Петре Димче,
7. Стојановски Томе Љупчо,
8. Лиќа Метуш Мамуд,
9. Тошев Санде Јордан,
10. Демиров Демир Сина,
11. Гроздановски Никола Зоран,
12. Димовски Димитрија Бранко,
13. Ибрахими Салко Зија,
14. Ракипи Беџет Исмаил,
15. Ристов Костадин Васе,
16. Стојанов Миљо Кољо,
17. Хусовски Исеин Бијат,
18. Климовски Климе Горанчо,
19. Јусуфи Џавит Меџит,
20. Сали Миљаим Беамин,
21. Димчевски Драги Љубе,
22. Паноски Петар Љупчо,
23. Зенеловски Имер Челик,
24. Михајловска Радослав Татјана,
25. Авдулазис Таир Демири,
26. Имери Реџеп Абдула,
27. Ристески Благоја Стојмир,
28. Пакетов Петре Трајчо,
29. Асани Садуш Мевџип,
30. Коцевски Ѓуро Јован,
31. Лимани Раиф Абдулсалам,
32. Неделковски Јонче Целе,
33. Кулаков Петар Бранко,
34. Станковски Стојан Славчо,
35. Џатев Љамо Пантелеј.

II

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Адемов Идриз Салија, од 9 (девет) на 8 (осум) години,
2. Ајвазовиќ Бајрам Казима, од 7 (седум) на 6 (шест) години,
3. Андоновски Трендафил Димитраки од 10 (десет) години и 5 (пет) месеци на 9 (девет) години и 5 (пет) месеци,
4. Андреевски Петар Воислав, од 9 (девет) на 8 (осум) години,
5. Арсов Борис Зоран, од 7 (седум) години на 6 (шест) години и 3 (три) месеци,

6. Бајрами Муниш Михане, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,
7. Бељули Џафер Шевал, од 12 (дванаесет) години на 11 (единаесет) години и 3 (три) месеци,
8. Дучев Џане Јосиф од 18 (осумнаесет) години и 6 (шест) месеци на 17 (седумнаесет) години и 6 (шест) месеци,
9. Идриз Нијази Џезаир од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
10. Каранфиловски Илија Богољуб, од 10 (десет) години на 9 (девет) години и 3 (три) месеци,
11. Којчев Станоја Стојан од 9 (девет) на 8 (осум) години,
12. Куртишовски Асен Ёмин, од 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци на 11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци,
13. Мемеди Гулаз Бекир од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
14. Мустафовски Мерџан Мефаил, од 8 (осум) години на 7 (седум) години и 3 (три) месеци,
15. Саити Саит Џемаил, од 11 (единаесет) години на 10 (десет) години и 3 (три) месеци,
16. Сејфулов Шефки Ремзи, од 11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци,
17. Славкова Живко Веска, од 20 (дваесет) на 19 (деветнаесет) години,
18. Алексовски Благоја Владимир, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
19. Асани Ајет Неџат, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,
20. Димитров Михајло Николче, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци,
21. Јусуфи Амет Раиф од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
22. Бодановиќ Владо Сретен, од 8 (осум) на 7 (седум) години,
23. Јованов Витан Илија, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,
24. Мемедов Ремзи Шалевент, од 5 (пет) години и 2 (два) месеци на 4 (четири) години и 5 (пет) месеци,
25. Новевски Драгутин Павле, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
26. Србиновски Борис Богоја, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
27. Мемед Неџип Мухамед, од 7 (седум) години и 4 (четири) месеци на 6 (шест) години и 7 (седум) месеци,
28. Сабриовски Неџат Џеват, од 4 (четири) години и 1 (еден) месец на 3 (три) години и 7 (седум) месеци,
29. Адемов Рамадан Реџеп, од 11 (единаесет) години и 8 (осум) месеци на 10 (десет) години и 8 (осум) месеци,
30. Алија Нијаз Иљаз, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
31. Асан Кемал Насер, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
32. Богоевска Методија Славица, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
33. Вељановски Ангеле Трајан, од 2 (две) години и 3 (три) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) месеци,
34. Величков Петруш Ѓоре, од 2 (две) години и 8 (осум) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца,
35. Груевски Најде Миле, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
36. Димовски Пејо Тошо, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
37. Елези Бајрам Халим, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) месеци,
38. Ибраимовски Сали Нуредин, од 6 (шест) на 5 (пет) години,
39. Игњатов Миодраг, од 1 (една) година на 6 (шест) месеци,
40. Илиев Стојан Стефче, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
41. Иљаз Реџеп Нијази, од 8 (осум) години и 2 (два) месеца на 7 (седум) години и 5 (пет) месеца,
42. Кујовиќ Назим Расим, од 5 (пет) години и 1 (еден) месец на 4 (четири) години и 7 (седум) месеци,
43. Митевски Ѓорѓи Звездан, од 4 (четири) години и 9 (девет) месеци на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
44. Мијајловиќ Стојмир Ненад, од 7 (седум) години на 6 (шест) години и 3 (три) месеци,
45. Мустафовски Беадин Муарем, од 4 (четири) години и 7 (седум) месеци на 3 (три) години и 10 (десет) месеци,
46. Мустафовски Шефкет Авни, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци,
47. Мухареми Мухарем Хајредин, од 6 (шест) години и 1 (еден) месец на 5 (пет) години и 4 (четири) месеци,
48. Николовски Перо Златко, од 7 (седум) години и 11 (единаесет) месеци на 6 (шест) години и 11 (единаесет) месеци,
49. Прикупља Агуш Фафрудин, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) месеци,
50. Рамадани Ештреф Рефет, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
51. Реџа Осман Исмет, од 6 (шест) години и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци,
52. Рушидов Реџеп Рушит, од 3 (три) години и 9 (девет) месеци на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
53. Савевски Влајко Марјан, од 5 (пет) на 4 (четири) години,
54. Салиу Нешат Муамет, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,
55. Спиров Бранко Зоран, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години,
56. Џуџулевски Целе Раде, од 2 (две) години и 8 (осум) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца,
57. Чајани Фаик Исамедин, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
58. Златанов Ефтим Милој, од 1 (една) година и 10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) месеци,
59. Азири Зијадин Масер, од 9 (девет) на 8 (осум) години,
60. Алексовски Никола Блаже, од 7 (седум) на 6 (шест) години,
61. Ариф Бајрам Амет, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,
62. Ариф Казим Асан, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,
63. Буковски Мико Ристо, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,
64. Вејселов Асан Камуран, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,
65. Вучкова Петар Марија, од 6 (шест) години и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години и 9 (девет) месеци,
66. Герасимовска Антон Елизабета, од 2 (две) години на 1 (една) година и 3 (три) месеци,
67. Ѓорѓиев Трајан Душко, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци,
68. Ѓошевски Давид Ѓорѓи, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
69. Жарковиќ Миодраг Радомир, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 9 (девет) месеци,
70. Јанкулов Томе Ристо, од 9 (девет) години и 9 (девет) месеци на 8 (осум) години и 9 (девет) месеци,
71. Коцев Ванчо Павле, од 7 (седум) години на 6 (шест) години и 3 (три) месеци,
72. Николов Јордан Петар, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) месеци,
73. Панева Аопарух Верица, од 6 (шест) години и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци,

74. Петровски Благоја Тони, од 4 (четири) години на 3 (три) години и 3 (три) месеци,
 75. Петковски Злате Добре, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,
 76. Рафајловски Цветко Драган, од 5 (пет) на 4 (четири) години,
 77. Славковски Ангел Владо, од 6 (шест) години и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци,
 78. Стојановиќ Радивоје Милојко, од 8 (осум) години на 7 (седум) години и 3 (три) месеци,
 79. Тодоровски Митре Трајко, од 9 (девет) години на 8 (осум) години и 3 (три) месеци,
 80. Трпановски Неделко Војо, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години,
 81. Фетаху Рамадан Илбер, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) месеци,
 82. Ценев Стојко Горѓе, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци,
 83. Ризов Мино Ангел, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
 84. Јефтимовски Дојчин Бошко, од 1 (една) година и 3 (три) месеци на 9 (девет) месеци,
 85. Скендер Ариф Јашар, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 3 (три) месеци,
 86. Тоевски Петар Михајло, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
 87. Дамковски Камче Љубен, од 6 (шест) години на 5 (пет) години и 3 (три) месеци,
 88. Димитровски Тоде Илија, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
 89. Анев Александар Томислав, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
 90. Божиновски Момчило Љупчо, од 1 (една) година и 2 (две) месеца на 8 (осум) месеци,
 91. Бондиќев Ненад, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,
 92. Велков Мито Стојан, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,
 93. Вељановски Борис Стевче, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
 94. Давчевски Коле Трајан, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,
 95. Дрвошанов Стојан Васил, од 3 (три) години на 2 (две) години,
 96. Ѓорѓиевски Саздо Ѓанчо, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,
 97. Китановски Славе Билбил, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
 98. Мислими Азем Имер, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,
 99. Трајковски Коста Димитрија, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-693
 4 октомври 1988 година
 Скопје

Претседател
 на Претседателството на СРМ,
 Јездимир Богдански, с. р.

731.

Врз основа на член 6 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 10/85), а во врска со точка 1 од Одлуката за пропишување мерка непосредна контрола на цените — давање согласност на цените на определени производи и услуги („Службен весник на СРМ“ бр. 22/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ДНЕВНИТЕ ИНФОРМАТИВНО ПОЛИТИЧКИ ВЕСНИЦИ „НОВА МАКЕДОНИЈА“, „ФЛАКА Е ВЛАЗЕРИМИТ“ И „БИРЛИК“

1. Се дава согласност на Одлуката за зголемување на цените на дневните информативно-политички весници „Нова Македонија“, „Флака е влазеримит“ и „Бирлик“ бр. 0204-5638/1 од 27. 09. 1988 година на НИП РО „Нова Македонија“ — Скопје, со која продажните цени се зголемуваат и тоа:

— „Нова Македонија“ од 500 на 800 дин./примерок,

— „Флака е влазеримит“ и „Бирлик“ од 400 на 700 дин./примерок.

2. Цените од точката 1 на оваа одлука ќе се применуваат од 15 октомври 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1904/1
 6 октомври 1988 година
 Скопје

Претседател
 на Извршниот совет,
 м-р Глигорие Гоговски, с. р.

732.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 11/88, 19/88, 33/88 и 35/88), во член 3, алинеја 7 бројот „16“ се брише, на крајот точката се заменува со точка и запирка и се додава нова алинеја која гласи:

„— за намената од точка 16 — со рок на враќање од 3 месеци без пресметување камата“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1734/1
 6 октомври 1988 година
 Скопје

Претседател
 на Извршниот совет,
 м-р Глигорие Гоговски, с. р.

733.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 49/87 и 28/88), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот за финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Собранието на општината Берово, во износ од 60.000.000 динари, потребни за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општината ќе ја врати до 31 јануари 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Собранието на општината Берово и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1994/1
6 октомври 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

734.

Врз основа на членовите 1, 2, 4, 9, 12, 16 и 17 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87), Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“, на седницата одржана на 22 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“ ВО 1988 ГОДИНА, ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО НАУКАТА, УМЕТНОСТА, КУЛТУРАТА И СТОПАНСТВОТО ОД ИНТЕРЕС ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За долгогодишни особено значајни остварувања постигнати во науката, наградата се доделува на:

1. д-р Јордан Миладинов, научник и универзитетски професор (во пензија) на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје,

2. д-р Драган Настев, научник и редовен професор (во пензија) на Земјоделскиот факултет — Скопје,

3. д-р Иван Катарџиев, научник — Скопје,

4. Тодор Димитровски, научник — Скопје.

II. За долгогодишни особено значајни остварувања постигнати во уметноста, наградата се доделува на:

1. Томислав Шијаковиќ, ликовен уметник — Скопје,

2. Благоја Николовски, музички уметник и редовен професор на Факултетот за музичка уметност — Скопје,

3. Томе Момировски, писател и општествено-политички работник — Скопје.

III. За долгогодишни особено значајни остварувања постигнати во културата, наградата се доделува на:

1. д-р Драган Шојлевски, пејзажен архитект и редовен професор (во пензија) на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје,

2. Христо Стефановски, генерален директор на Македонскиот народен театар — Скопје.

IV. За долгогодишни особено значајни остварувања постигнати во стопанството, наградата се доделува на:

1. СОЗТ „Раде Кончар“ — Загреб.

V. На наградените им се доделува:

— на поединец: диплома, плакета и паричен износ од 8 (осум) просечни лични доходи исплатени во стопанството на СР Македонија во 1987 година;

— на организација: диплома и плакета.

VI. Согласно со член 15 од Законот за републичките награди оваа одлука да се објави во „Службен весник на СР Македонија“, а преку печатот и другите средства за јавно информирање најдоцна до 8 октомври 1988 година.

Бр. 1057/1
22 септември 1988 година
Скопје

Претседател на Одборот,
Крсте Марковски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

232.

Врз основа на член 47, став 1, точка 5 од Статутот на Републиката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 10/87), Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 27 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1988 ГОДИНА (ВТОРО УСОГЛАСУВАЊЕ)

Член 1

Поединечниот износ на додаток на деца утврден за 1988 година се валоризира со 22,23%, заради усогласување со тековниот пораст на личниот доход во СР Македонија.

Член 2

Валоризираниот износ на додаток на деца ќе се исплати во висина на двомесечен редовен износ за секое дете — корисник на додаток на деца од 1 април 1988 година.

Член 3

Исплатата на утврдениот износ од член 2 на оваа одлука ќе се изврши во месец октомври и ноември 1988 година заедно со редовната исплата на додаток на деца од тековниот прилив на средствата за оваа намена.

Исплатата ќе ја спроведат стручните служби на општинските СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, без донесување на посебни решенија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1068/1
27 септември 1988 година
Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

233.

Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната општина за изедначување на критериумите и висината на учеството во опремувањето на новородено дете и посебниот додаток во СРМ и член 47 од Статутот на Републиката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Собранието на Републиката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата од 27 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК
(ВТОРО УСОГЛАСУВАЊЕ)****Член 1**

Висината на посебниот додаток утврден со Одлуката донесена од Собранието на Републиката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата бр. 11-304/10 од 22 март 1988 година, се валоризира со 22,23% заради усогласување со тековниот пораст на личните доходи во СРМ.

Член 2

Валоризираниот износ на посебниот додаток ќе се исплати во висина на двомесечен износ за секое дете кое се стекнало со посебен додаток од 1 април 1988 година.

Член 3

Исплатата на утврдениот износ од член 2 на оваа одлука ќе ја извршат општинските заедници од тековниот прилив на средствата за оваа намена во месец октомври и ноември заедно со редовната исплата на посебниот додаток.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1068/6
27 септември 1988 година
Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****234.**

Врз основа на член 83 и 142 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/84 и 33/86), а во врска со член 83 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83 и 4/87), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО
НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА**

— Во рудниците за јаглен со подземна експлоатација —

Член 1

Во Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие

работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75), во член 2 по Глава I-a — Рудници со површинска експлоатација во СР Македонија за експлоатацијата на метали, неметали, украсен камен и јаглен, се додава нова Глава 16 — Рудници за јаглен со подземна експлоатација.

Член 2

Во член 2 Глава 16 — Рудници за јаглен со подземна експлоатација, како работни места на кои работата е особено тешка и по здравјето штетна, во смисла на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат работните места:

1. Рудар ракувач со класични дупчалки (копач), помошник јамски копач, рударски работник во јама.

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 18 месеци стаж на осигурување.

2. Копач-рудар на вентилација, помошник рудар-рудар на вентилација, електричар за одржување во јама, бравар за одржување во јама, надзорник во јама, рудар палител на мини во јама.

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 17 месеци стаж на осигурување.

3. Одржување на рударски простории — тесар во јама, помошник тесар во јама, одржувач на јамски колосек, помошник одржувач на јамски колосек, ракувач со јамски транспортери, работник на допрема на материјали во јама, рудар-ракувач со локомотива, помошник всзач на јамска локомотива, работоводител во јама, одговорен за вентилација и одводнување.

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 16 месеци стаж на осигурување.

4. Работник на чистење во јама, цевар и пумпар во јама, механичар за одржување во јама, заварувач во јама, технички раководител на ООЗТ рудник во јама, раководител на РЕ — јамски коп, инженер во РЕ јамски коп, одговорен за електромашинско одржување во јама, самостоен геолошки инженер, геолошки техничар, самостоен геоматар за јамско и површинско мерење, геоматар за јамско и површинско мерење, техничар на анализа на гасови-техничар за вентилација, референт за ХТЗ и ППЗ, рударски техничар за работа во јама, старешина на чета, заменик старешина на чета, водител на екипа, член на чета за спасување.

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

Член 3

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење за работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Докажете дека осигуреникот врши работи и работни задачи од член 2 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага работната организација.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-2748/1
22 септември 1988 година
Скопје

Претседател,
Олгаца Богатиновска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП**235.**

Врз основа на член 105 од Законот за здравствената заштита и член 136 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Штип, Извршниот одбор на Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Штип, на седницата одржана на 16 септември 1988 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1988 ГОДИНА БРОЈ 06-15/1****I**

Во член 1 став 2 алинеја 4 бројката „90/0“ се заменува со бројката „70/0“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 септември 1988 година.

Оваа одлука се објавува во „Службен весник на СРМ“.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за здружување на средства за здравствена заштита за 1988 година, бр. 06-15/1 од 20 јануари 1988 година.

Бр. 06-21/1

16 септември 1988 година

Штип

Претседател,
Иван Хаџи Стојанов, с. р.

Ојласен дел**РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕН ТРУД**

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 962 од 8. IX. 1988 година, го запиша во судскиот регистар бришењето на РО со следните податоци: Се запишува бришењето на Основното училиште „Ванчо Миланов“ с. Кшане, поради здружување со Основното училиште „Кирил и Методиј“, со Ц. О., од с. Орашец, Куманово, во ново Централно основно училиште „Кирил и Методиј“ ц. о., с. Орашец, општина Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 962/88. (269)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 927 од 8. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2254-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на земјоделската задруга под фирма: Земјоделска задруга „Ристо Динев“ О. Сол. О., с. Милетково — Гевгелиско.

Земјоделската задруга е основана со самоуправна спогодба за здружување во земјоделска задруга од 3. VIII. 1988 година од следните задругари: Динев Ѓорѓи, Стојанов Каџе, Танчев Петко, Митров Јордан, Лазаров Димитар, Трајков Атанас, Митров Пандо, Глигоров Мито, Јованов Живко, Стошиќ Слободан, Митров Петко, Петкова Трајанка, Петков Костадин, Вртов Ангел, Митров Атанас, Митров Ангел и Еленски Александар

Основна дејност: градинарство; овоштарство; лозарство; собирање на лековити растенија и шумски плодови; сточарство; вршење на услуги и давање на совети на здружените задругари во врска со земјоделското производство; промет на мало со хемиски производи (вештачко ѓубриво), заштитни средства и други репроматеријали потребни за земјоделството.

Споредни дејности:

— промет на мало со огрев и градежен материјал;
— промет на мало со мешовита стока;
— штедно кредитно работење;
— организирање на угостителство и селски туризам.

Во правниот промет со трети лица земјоделската задруга истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица земјоделската задруга одговара со сите свои средства, а задругарите емчат за нејзините обврски до петкратен износ на здружениот влог 100.000 динари.

Лице овластено за застапување е Еленски Александар, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 927/88. (261)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1605/87 од 8. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2256-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на РО под фирма: Централно основно училиште „Кирил и Методиј“, Ц. О., с. Орашец општина — Куманово.

Училиштето е основано со Самоуправна спогодба за здружување бр. 02-310 од 7. XI. 1987 година склучена помеѓу ЦОУ „Кирил и Методиј“ с. Орашец и ЦОУ „Ванчо Миланов“ с. Кшане.

Основни дејности:

120111 — основно образование од општ тип.

Централното основно училиште во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица училиштето одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Владимир Ангеловски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1605/87. (264)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 977 од 24. VIII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1637-17-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на ООЗТ под фирма: Работна организација за основно воспитание и образование „Илинден“ О. Сол. О. со ООЗТ Скопје.

ООЗТ Основно училиште за возрасни „Антон Семјоновик-Макаренко“ Скопје, ул. „II Македонска ударна бригада“ бр. 3, Бутел II.

Оваа основна организација настанала со здружување на Основното училиште за возрасни „Антон Семјоновик-Макаренко“, Ц. О., Скопје во Работна организација и конституирање во ООЗТ во состав на Работната организација „Илинден“, Скопје.

Основни дејности:

120111 — основно воспитание и образование за возрасни.

Оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, освен за работите што со Самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ во работна организација се пренесени на работната организација

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

Оваа ООЗТ за обврските на Работната организација сторени во правниот промет со трети лица одговара ограничено солидарно до износ од 50.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Андреј Саздобски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 977/88. (265)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 988 од 13. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2257-0-0-0, го запиша во суд-

скиот регистар основањето на работната организација под фирма: Основно училиште „Лазо Ангеловски“, Ц. О., во основање населба „Ново Лисиче“, Скопје.

Училиштето е основано со акт за основање бр. 08-3631/27 од 27. VI 1988 година од Собранието на општина Кисело Вода.

Основна дејност:

120111 — основно образование.

Во правниот промет со трети лица основното училиште истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица основното училиште одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Веселинка Иванова, привремен индивидуален работорооден орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 988/88. (266)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 646 од 24. VIII. 1988 година, на регистарска вложка бр. 1-148-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на работната организација заради здружување во работна организација со следните податоци: Се запишува бришењето на Основното училиште за возрасни „Антон Семјоновик-Макаренко“, Ц. О., Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бб, поради здружување во Работна организација за основно воспитание и образование „Илинден“ О. Сол. О., со ООЗТ Скопје, ул. „П-ра Македонска ударна бригада“ бр. 3 и конституирање во ООЗТ ОУ „Антон Семјоновик-Макаренко“ — Скопје, ул. „П-ра Македонска ударна бригада“ бр. 3, Бутел II.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 646/88. (267)

КОНКУРСИ

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79, 46/82 и 11/87), Собранието на општината Крушево објавува дека ќе врши избор на судија на Општинскиот суд Крушево.

Кандидатите за избор на судија на Општинскиот суд Крушево треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
- да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;
- да имаат положено правосуден испит и
- да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи да ги достават до Собранието на општината Крушево — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на ова соопштение.

Комисијата за избори и именувања на Собранието на општината Охрид

О Б Ј А В У В А

дека Собранието на општината Охрид ќе врши избор на еден судија на Општинскиот суд во Охрид

Покрај општите услови предвидени во член 247 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79).

Пријавите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата за избори и именувања на Собранието на општината — Охрид во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Врз основа на член 78, а во врска со член 27 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/77 и 24/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на еден судија на Окружниот суд во Штип и на еден судија на Окружниот стопански суд — Штип

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за редовните судови, пријави со биографски податоци, за движењето во работата и другите активности да поднесат до Собранието на СР Македонија — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|-----|
| 729. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за организацијата и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ | 751 |
| 730. Одлука за групно помилување по повод „11 Октомври“ 1988 година, денот на востанието на македонскиот народ — — | 751 |
| 731. Одлука за давање согласност на Одлуката за зголемување на цените на дневните информативно-политички весници „Нова Македонија“, „Флака е влазеримит“ и „Бирлик“ — — — — — | 753 |
| 732. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1988 година — | 753 |
| 733. Одлука за користење на средствата од Постојаната резерва на СР Македонија | 754 |
| 734. Одлука за доделување на наградата „11 Октомври“ во 1988 година, за долгогодишни особено значајни остварувања во науката, уметноста, културата и стопанството од интерес за Социјалистичка Република Македонија — — — — — | 754 |

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

- | | |
|---|-----|
| 232. Одлука за валоризација на износот на додаток на деца за 1988 година (второ усогласување) — — — — — | 754 |
| 233. Одлука за валоризација на посебниот додаток (второ усогласување) — — — — — | 755 |
| 234. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба (во рудниците за јаглен со подземна експлоатација) — — — — — | 755 |

ШТИП

- | | |
|---|-----|
| 235. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за здружување на средства за здравствена заштита за 1988 година бр. 06-15/1 | 756 |
|---|-----|

НИРО Службен весник на СРМ располага со следните изданија:

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

(Пречистен текст)

Цена 6.500 динари

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ

Трето изменето и дополнето издание

Цена 5.500 динари

ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА

— со објаснувања и со предметен регистар —

Второ изменето и дополнето издание

Цена 6.000 динари

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

— со судска практика и со предметен регистар

Трето изменето и дополнето издание

Цена 5.000 динари

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО

ПРИВАТНО ПРАВО

— со предговор и со предметен регистар —

Второ изменето и дополнето издание

Цена 2.000 динари

**ЗАКОН ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА
И ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ**

— со упатства —

Цена 800 динари

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА

УПРАВНА ПОСТАПКА

— со објаснувања и со предметен регистар —

Второ изменето и дополнето издание

Цена 1.700 динари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

**ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА
ПОСТАПКА**

— со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите —

Второ изменето и дополнето издание

Цена 1.300 динари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

**ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА**

Цена 1.250 динари

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ

И ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ

Цена 560 динари

ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА

(Пречистен текст)

Цена 4.500 динари

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1980—1984

НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

И СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

книга III

Цена 3.000 динари

Порачки прима СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ — 91000 — Скопје,

а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498